

# ПРОМОЦИЈА НА ЛИКОВНИТЕ ДЕЛА ОД ВРВНИ АВТОРИ



Культура

## ПРОЕКТИ

Цел на проектот за кој Министерството за култура оддели 300.000 денари е преку планираните 28 презентации да се прикажат вистинските ликовни вредности пред пошироката македонска јавност.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Со отворањето на заедничката изложба на двајцата реномирани уметници Антони Мазневски и Јован Шумковски во Уметничката галерија во стариот амам во Тетово почна реализацијата на проектот за презентација на вистински ликовни вредности пред пошироката македонска јавност, насловен како "Кич, да?! - Сте или не". Освен делата на Мазневски и на Шум-

Струмица, Штип, Велес и Куманово. Проектот заеднички го реализираат Министерството за култура, Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, Националната галерија на Македонија и Музејот на современа уметност.

"Цел е да ги заштитиме и да ги истакнеме високите дострели во современата уметност. Нема само да ја промовираме македонската ликовна умет-

ност, туку и ќе ја доближиме до сите граѓани. Ова е време на експанзија на кичот. Тоа го оправдува проектот, од кој има двојна придобивка. Бидејќи се патувачки, изложбите економски се исплатливи и нема да бидат привилегија

# БОРБА ПРОТИВ КИЧОТ ВО УМЕТНОСТА



ковски, публиката ќе има ретка можност да ги види и двете впечатливи изложби на Националната галерија на Македонија "Современ македонски цртеж" и "Современа македонска графика", како и изложбата "Германска колекција", со која Музејот на современата уметност се вклучува во овој проект. Во текот на годинава ќе бидат отворени вкупно 28 изложби во 7 македонски градови - Тетово, Гостивар, Битола,

Антони Мазневски истакна дека досега речиси воопшто не изложувал надвор од Скопје, со исклучок на една негова презентација во Охрид. Очекува акцијата да ја постигне својата цел и да ја подобри комуникацијата на градовите со центарот. Антони Мазневски пред тетовската публика се претстави со изложба на скулптури, презентирани во Музејот на град Скопје во 2002 година, а Јован Шумковски со камерната ликовна инсталација "Изместени размери", која во скопската Мала галерија беше отворена минатата година.

само за луѓето кои живеат во Скопје", истакна Марија Ѓоргова, раководителка на Одделението за ликовно творештво и галериска дејност при Министерството за култура. Никола Глигоров, директор на Дирекцијата за култура и уметност додаде дека акцијата е иницирана од Дирекцијата за култура, а цел е националното културно богатство од депоата на овие врвни национални установи, освен во Скопје, да се презентира и да ѝ се направи подостапно на пошироката јавност во Македонија. Се надева дека овој начин на претставување на современата ликовна уметност ќе премине во традиција, која може да се прошири и во регионот.

Уметничките дела кои ќе бидат изложени ќе бидат осигурени, со оглед на тоа што се дел од колекциите на највисоките институции кои се грижат за чување и за презентирање на ликовната уметност во Македонија.

Националната галерија на Македонија, која годинава одбележува 60-годишен јубилеј, во акцијата ќе учествува со презентација на дела од двата проекта, "Пресек на современата македонска графика" и "Пресек на современите македонски цртеж", презентирани пред две години.

Како што истакнува Глигоров, акцијата наидува на голема поддршка и ентузијазам кај националните културни установи, но и кај авторите.